



СЛУЖБИ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11
1-30 1-931

Среда, 16 ноември 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XVI

Цена на овој број е 30.—дин. — Преплата за 1960 година изнесува 2.000.—дин., а за странство 3.000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 28-010 и 28-417. Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619.

594.

Врз основа на членот 54 став 3 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57, 48/58, 48/59, 52/59 и 45/60), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА НЕКОИ ВИДОВИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58 и 28/59) членот 5 се менува и гласи:

„Претпријатијата за прикажување на филмови плаќаат од вкупниот приход пред распределбата на доходот придонес од прометот остварен со продажба на кино-билети (придонес од прометот на филмови).

Придонес од прометот на филмови плаќаат и стопанските организации чија дејност не е прикажување на филмови и установите и општествените организации, кога прикажуваат филмови и од продажбата на влезните билети остваруваат приходи.

Придонесот од прометот на филмови се плаќа по норма од 20% од прометот остварен со продажба на кино-билетите.

Придонесот од прометот на филмови се уплатува на посебна сметка кај Народната банка.“

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:

„Народната банка ги распределува средствата на придонесот од прометот на филмови, и тоа:

1) 74% во корист на претпријатијата за снимање на филмови;

2) 10% во корист на претпријатијата за прикажување на филмови;

3) 8% во корист на установата „Филмски новости“;

4) 8% во корист на Југословенскиот Црвен крст.“

Член 3

По членот 6 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 6а

Средствата што според членот 6 точка 1 на оваа уредба им припаѓаат на претпријатијата за снимање на филмови се распределуваат на тие претпријатија сразмерно со прометот што е остварен во земјата и во странство со прикажување на филмовите произведени од тие претпријатија, а според извештајот за остварениот промет што на банката ѝ го доставува Здружението на филмските производители на Југославија.

Поблиски прописи за прометот што служи како основа за распределба на средствата во смисла на претходниот став, за уплатата и за распоредот на средствата на претпријатијата за снимање на филмови, ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура.

Член 6б

Средствата што според членот 6 точка 2 на оваа уредба се распределуваат во корист на претпријатијата за прикажување на филмови се водат на посебна сметка кај банката.

Средствата од претходниот став се распределуваат на одделни претпријатија за прикажување на филмови по истекот на годината, и тоа сразмерно со височината на прометот што претпријатието за прикажување на филмови го остварило со продажбата на кино-билети.

Средствата од претходниот став служат за проширување и модернизирање на постојните и за изградба на нови кина.

Општинскиот народен одбор или градскиот собор односно околинскиот народен одбор во градските поделени на општини во кои градски собор не постои, може средствата од ставот 1 на овој член во целост или делумно да ги употреби за изградба на нови или за проширување односно модернизирање на постојните кина.

Средствата од ставот 1 на овој член банката нема да ги исплатува во корист на претпријатијата за прикажување на филмови додека органот од претходниот став не одлучи дали овие средства ќе се употребат во целост или делумно за изградба на нови или за проширување односно модернизирање на постојните кина.

Ако до крајот на текуштата година не се донесе одлука од претходниот став, банката ќе изврши распределба на овие средства согласно со одредбата на ставот 2 од овој член.

Член 6в

Средствата што според членот 6 точка 3 од оваа уредба ѝ припаѓаат на установата „Филмски новости“ можат да се употребат само за умножување на произведените филмски новости.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1961 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 212

4 ноември 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

595.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и чл. 11 и 30 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МОГАДИШ, СОМАЛИЈА**

1. Се отвора амбасада на Федеративна Народна Република Југославија во Могалиш, Сомалија.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 213
8 ноември 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

596.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и чл. 11 и 30 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ПОДИГАЊЕ РАНГОТ НА КОНЗУЛАТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АЛЕКСАНДРИЈА НА СТЕПЕН НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ**

1. Конзулатот на Федеративна Народна Република Југославија во Александрија се подига на степен на генерален конзулат.

ако е даночната оновица над до		на име данок на промет се плаќа	
100.000	300.000	4.000 + 5%	од делот на основницата над 100.000 до 300.000
300.000	500.000	14.000 + 6%	„ „ „ 300.000 „ 500.000
500.000	700.000	28.000 + 7%	„ „ „ 500.000 „ 700.000
700.000	1.000.000	40.000 + 8%	„ „ „ 700.000 „ 1.000.000
1.000.000	1.300.000	64.000 + 9%	„ „ „ 1.000.000 „ 1.300.000
1.300.000	1.600.000	91.000 + 10%	„ „ „ 1.300.000 „ 1.600.000
1.600.000	2.000.000	121.000 + 11%	„ „ „ 1.600.000 „ 2.000.000
2.000.000	2.500.000	165.000 + 12%	„ „ „ 2.000.000 „ 2.500.000
2.500.000		225.000 + 14%	„ „ „ 2.500.000

Ако граѓанин или граѓанско правно лице ѝ продава недвижност на земјоделска организација, општа земјоделска задруга или друга организација со средства во општествена сопственост што се занимава со земјоделска дејност како основна дејност, ќе плати данок на промет во износ од 50% од данокот пресметан по нормите од претходниот став.

Член 2

На преносот со надоместок на: правото на патенти или правото на користење патенти (лиценци), правото на бивш сопственик на користење на национализирано неизградено градежно земјиште, правото на плодуживање, правото на стварна службеност, правото на првенство, правото на рента,

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 214
8 ноември 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

597.

Врз основа на членот 4 од Уредбата за измени на Уредбата за данокот на промет на недвижности и права („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација издава

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ**НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА НЕПОДВИЖНОСТИ И ПРАВА**

кој гласи:

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**за данокот на промет на недвижности и права****Член 1**

На преносот на правото на сопственост на недвижности со надоместок, се плаќа на име данок на промет, и тоа:

правото на удели и правото на модели и жигови се плаќа данок на промет од утврдениот надоместок, и тоа:

1) на преносот на правото на бивш сопственик на користење на национализирано неизградено градежно земјиште — по нормите од членот 1 на оваа уредба;

2) на преносот на правото на плодуживање — по норма од — — — — — 5%;

3) на преносот на правото на патенти или на користење патенти (лиценци) врз државен орган или самостојна установа или врз стопанска или друга југословенска организација со средства во општествена сопственост:

- а) ако преносот го вршат работници или службеници или лица што според југословенските прописи се изедначени со работниците и службениците во поглед на правото на социјално осигурување — по норма од — — — — — 0,5%;
- б) ако преносот го вршат други лица — по норма од — — — — — 2%;
- 4) на преносот на правото на патенти или на користење патенти (лиценци) врз други корисници, освен врз корисниците од претходната точка — по норма од — — — — — 2%;
- 5) на преносот на други права — по норма од — — — — — 2%.

Давањето во закуп на национализирано неизградено градежно земјиште не се смета како пренос на правото на користење според одредбите на оваа уредба.

Член 3

Даночен обврзник е продавачот на недвижноста и правото, било да е државен орган или установа, стопанска или општествена организација или граѓанин или граѓанско правно лице.

По исклучок, ако се врши пренос на право на сопственост со договор за доживотна издршка на давателот од страна на примателот на недвижноста или правото, како даночен обврзник се смета примателот на недвижноста или правото односно неговите наследници.

Член 4

Даночна основица е купопродажната цена или вредноста на договорениот надоместок односно прометната вредност во моментот на настанувањето на даночната обврска — спрема тоа која од нив е поголема.

Даночната основица ја утврдува органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите. Ако органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите смета дека договорената купопродажна цена не ѝ одговара на прометната вредност, ќе формира комисија за процена на прометната вредност на недвижноста.

Како прометна вредност се подразбира цената на односната недвижност која би можела да се постигне во слободен промет и во случај на нејзина продажба на кој и да е друг купувач во моментот на настанувањето на даночната обврска. Прометната вредност не може да се определува на друг начин.

Кога за даночна основица се зема договорната цена, тогаш во даночната основица се засметува и вредноста на сите обврски (данок, долгови, чинидби и сл.) што ги прима купувачот врз себеси, како и вредноста на сите товари со кои му се ограничува правото на полно уживање на купената недвижност или право. По исклучок, при преносот на недвижности со обврска (надоместок) за доживотна издршка, за даночна основица се зема прометната вредност на односната недвижност без оглед на вредноста на издршката.

Ако едно лице во срок од една година повеќе пати пренесе со надоместок врз ист здобивач право на сопственост на повеќе недвижности или на повеќе делови од една недвижност, ќе плати данок на вкупната вредност на сите пренесени недвижности по нормата која ѝ одговара на вкупната вредност на тие недвижности.

При преносот на правото на плодуживање и правото на првенство прометната вредност на плодуживањето се утврдува според прописите за данокот на наследства и подароци.

Член 5

Ако сопственици вршат пренос на право на идеална сопственост на недвижност врз еден или поголем број купувачи, за даночен обврзник се смета посебно секој сопственик на недвижноста, а

како даночна основица служи посебно секој дел од надоместокот што го прима одделен сопственик.

Ако продавач на недвижноста е едно лице, а продајбата се врши на неколку купувачи што купуваат идеална сопственост, како даночна основица служи посебно секој дел од надоместокот што го примил продавачот на недвижноста од одделни купувачи.

Член 6

Кога при преносот на право на сопственост на недвижност според договорот за купопродажба купувач или продавач е државен орган или установа или стопанска или општествена организација, пријавената купопродажна цена на недвижноста ќе се смета како точна.

Член 7

Данокот на преносот на недвижност и на право на недвижност се плаќа во готово.

Член 8

Ако се врши замена на една недвижност за друга (трампа), ќе се плати данок на прометната вредност и на едната и на другата недвижност посебно, ако обврзникот не е ослободен од данок според членот 14 на оваа уредба.

На ист начин се постапува ако доаѓа до замена на едни права за други права или за недвижности.

Член 9

Даночната обврска настанува во моментот на склучувањето на договор за продажба на недвижност со надоместок или со противчинидба односно на склучувањето на договор за пренос на правото на првенство, на стварна службеност или плодуживање на недвижност со надоместок или противчинидба. Ако е за пренос на правото на сопственост, службеност или плодуживање на недвижност потребно одобрение од државен орган, или е за укинување на правото на сопственост потребен некој правен акт, даночната обврска настанува во моментот кога на даночниот обврзник му е соопштено одобрението од тој орган односно кога му е врачан правосилниот правен акт, иако е пред тоа склучен договор. Ако е договорот склучен по добиеното одобрение односно по врачувањето на правниот акт, даночната обврска настанува во моментот на склучувањето на договорот.

Ако е преносот на правото на сопственост извршен врз основа на договор за доживотна издршка, даночната обврска настанува во моментот на смртта на примателот на издршката.

Даночниот обврзник е должен на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите да му ја пријави даночната обврска во рок од 15 дена од денот на нејзиното настанување.

Договорот за купопродажба на недвижност односно договорот за пренос на право, заверен од надлежниот суд, му се поднесува на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа недвижноста што се пренесува односно недвижноста на која се однесува правото на првенство, на стварна службеност или на плодуживање на недвижност.

Договорот за пренос на право на патенти, лиценци, мостри, модели или жигови, за пренос на право на рента или за пренос на удели му се поднесува на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даночниот обврзник.

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите е должен во рок од еден месец од денот на пријавувањето на пријавата за настанувањето на даночната обврска да го пресмета данокот на промет и да му издаде

налог на даночниот обврзник за плаќање на данокот. Ако органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите не можел во тој срок да ја утврди даночната основица, тој е должен да изврши привремено пресметување на данокот спрема пријавената даночна основица, и во натамошен срок од 30 дена да изврши исправка на пресметаниот данок спрема конечно утврдената даночна основица врз основа на процената. Ако органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите во овој срок не изврши исправка, привремената пресметка на данокот се смета за конечна. Против решението за привремена или конечна пресметка на данокот може во рок од 15 дена од денот на доставата да му се изјави жалба на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите. Поднесената жалба не ја задржува наплатата на данокот.

Член 10.

Ако договорот за пренос на недвижност или право не е благовремено пријавен од страна на даночниот обврзник, ќе се изврши облог со данок како да настанала даночната обврска на денот на пријавувањето односно на денот на откривањето на даночната обврска, што не ја исклучува примената на прописите за казните. По исклучок, договорот за пренос на недвижности што се склучени и пријавени пред 1 јануари 1954 година, по кои уште не е извршен облог со данок на промет, ќе се обложат со данок на промет според основицата и по даночната норма што важела на 31 декември 1953 година.

Член 11

Данокот на промет според оваа уредба мора да се уплати во рок од 15 дена од денот на враќувањето на налогот за плаќање на данокот. Данокот на промет на недвижности се плаќа преку банката, односно кај оној орган на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа недвижноста која се пренесува, а данокот на преносот на право — преку банката односно кај оној орган на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа живеалиштето (седиштето) на даночниот обврзник.

Преносот на правото на сопственост на недвижност врз новиот здобивач не смее да се запише во земјишните книги без доказ за платениот данок. Како доказ ќе се смета потврдата од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите.

Член 12

Купувачот на недвижност и право гарантира солидарно со продавачот за данокот според оваа уредба.

Член 13

Кога со јавна исправа ќе се докаже потполно или делумно неизвршување на договор или на друг правен акт за пренос на недвижност или право поради некаква пречка настаната независно од волјата на странките, платецот на овој данок има право на враќање на соодветниот дел од платениот данок.

По исклучок, ако договорот за пренос на недвижност или право се раскине со волја на странките пред да се изврши преносот врз новиот здобивач, или ако договорот се поништи со судска одлука по извршениот пренос, даночниот обврзник има право на враќање на платениот данок.

Член 14

Данок според одредбите на оваа уредба не се плаќа:

1) кога меѓу државни органи и самостојни установи, стопански, задружни и општествени организации се врши со надоместок пренос на правото на користење на недвижности што се во општествена сопственост;

2) кога за земјиште опфатено со арондација се дава надоместок врз основа на чл. 57 и 58 од Законот за искористувањето на селскостопанските земјишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/59);

3) кога, без вршење арондација, недвижности што се во општествена сопственост се разменуваат за недвижности што се во сопственост на граѓанин или на граѓанско правно лице. Ако граѓанинот или граѓанското правно лице прима разлика меѓу дадената и примената недвижност, тоа е должно да плати данок на таа разлика;

4) кога водни заедници купуваат земјиште со цел за вршење инвестициони работи заради унапредување на земјоделството;

5) кога земјоделска организација продава земјиште заради купување друго земјиште со цел за арондација со земјиште што веќе го користи;

6) кога народен одбор откупува недвижност со цел за спроведување на регулационите и урбанистичките планови на градежното подрачје на населеното место;

7) кога граѓанин или граѓанско правно лице внесува во станбена задруга недвижност наместо членски удел во готово. Ако ова лице прима разлика меѓу прометната цена на внесената недвижност и вредноста на примените удели во задругата, тоа е должно да плати данок на таа разлика;

8) кога по спогодба меѓу органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите и сопственикот на недвижност неговата недвижност се пренесува во општествена сопственост заради подмирување на обврските спрема општествената заедница (отплата на данок и др.);

9) кога се врши пренос на згради на работници или службеници што се привремено ослободени од плаќањето на данокот на доход;

10) кога се врши пренос на недвижност врз странско претставништво — под условот на реципроцитет;

11) кога е ослободувањето од плаќање данок предвидено со други сојузни прописи.

Како недвижности во општествена сопственост, во смисла на претходниот став, се подразбираат и недвижностите во задружна сопственост.

Член 15

Во сè друго што не е пропишано со оваа уредба согласно ќе се применуваат одредбите од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53, 55/54, 24/57, 54/57, 16/58, 6/59 и 8/60).

Член 16

Со денот на почетокот на применувањето на оваа уредба престанува да важи делот В — Добра — од Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/53 и 55/53).

Член 17

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

На членовите од овој пречистен текст им одговараат наведените членови на Уредбата за данокот на промет на недвижности и права („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), на Уредбата за дополнење на Уредбата за данокот на промет на недвижности и права („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/54), на Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за данокот на промет на недвижности и права („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/57) и на Уредбата за измени на Уредбата за данокот на промет на недвижности и права („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60), со назначувањето во заграда на бројот на „Службен лист на ФНРЈ“, и тоа: на членот 1 — членот 1 (31/60); на членот 2 — членот 2 (31/60); на членот 3 — членот 3 (4/54); и членот 1 (49/57); на членот 4 — членот 4 (4/54) и членот 2 (49/57); на членот 5 — членот 5 (4/54); на членот 6 — членот 6 (4/54); на членот 7 — членот 7 (4/54) и членот 3 (49/57); на членот 8 — членот 8 (4/54); на членот 9 — членот 4 (49/57); на членот 10 — членот 10 (4/54); на членот 11 — членот 11 (4/54) и членот 5 (49/57); на членот 12 — членот 12 (4/54); на членот 13 — членот 13 (4/54) и членот 6 (49/57); на членот 14 — членот 3 (31/60); на членот 15 — членот 15 (4/54); на членот 16 — членот 16 (4/54) и на членот 17 — членот 17 (4/54).

Бр. 06-1009/1
2 ноември 1960 година
Белград

Секретар
за законодавство и организација,
Џемал Биједиќ, с. р.

598.

Врз основа на точката 2 став 3 од Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на Федерацијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ИСКАЖАНИ ВО ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1959 ГОДИНА

1. Југословенската земјоделска банка (во натамошниот текст: Банката) ќе им дава заеми на земјоделските организации за покривање на загубите искажани во завршните сметки за 1959 година, а кои кај тие организации од објективни причини настанале во земјоделското производство на сопствено земјиште или во кооперација со индивидуални земјоделски производители.

Како објективни причини, во смисла на оваа наредба, се сметаат, и тоа:

1) елементарните непогоди за кои не е предвидено задолжително осигурување кај Државниот осигурителен завод според одредбите на Наредбата за определување на ризиците од кои стопанската организација е должна да ги осигури основните и обртните средства и средствата на заедничката потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58);

2) поскапувањата на трошоците на земјоделското производство поради неполна изграденост и опременост (недостаток на складовен простор и на штала за добиток, недоволна механизација, слаби пристапни патишта и сл.);

3) неусогласеностите на договорените цени на пазарот на сточните производи (на гоениот добиток и млекото) со производствените трошоци на тие производи.

2. Како земјоделски организации, во смисла на претходната точка, се сметаат: земјоделските стопанства, селанските работни задруги, расадниците, ергелите, земјоделските институти и земјоделските станици.

Како земјоделски организации се сметаат и земјоделските погони на општите земјоделски задруги што се занимаваат со земјоделско производство и кооперација.

3. Височината на загубите настанати поради причините наведени во точката 1 на оваа наредба ја утврдува, врз основа на завршната сметка за 1959 година, комисијата што ќе ја формира околниот народен одбор од претставници на околинската земјоделска комора или на околниот задружен сојуз, на општинскиот народен одбор на чија територија се наоѓа седиштето на земјоделската организација и на банката кај која земјоделската организација користи кредити за обртни средства за редовното работење.

4. Банката ќе ги дава заемите на земјоделските организации од точката 2 на оваа наредба за покривање на загубите искажани во завршната сметка за 1959 година, во износот што ќе го утврди комисијата од претходната точка, намален за износот на средствата:

- 1) од резервниот фонд;
- 2) од придонесот за буџетите од личниот доход,
- 3) од фондот на основните средства за износот на пресметаниот интерес на фондот на основните средства;
- 4) од фондот на основните средства за износот на пресметаната земјарина; и
- 5) од фондот на обртните средства за износот на пресметаниот интерес на фондот на обртните средства.

5. Сроковите за враќање на заемот ги утврдува Банката во спогодба со корисниците на заемите, со тоа срокот за враќање на заемот да не може да биде подолг од осум години.

Интересната норма на овие заеми изнесува 2% годишно.

6. Отплатувањето на заемите земјоделските организации ќе го вршат од средствата на чистиот приход што ги преминува минималните лични доходи на работниците наголемени до 25%.

7. Барање за заем според оваа наредба можат да ѝ поднесат на Банката земјоделските организации до 15 декември 1960 година.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 0726024/1
3 ноември 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансите,
Никола Минчев, с. р.

599.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60 и 19/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА ПУШТАЊЕТО ВО ПРОМЕТ НА МАРМАЛАД ВО АМБАЛАЖА ОД ЛИМ

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана на пуштањето во промет на мармалад во амбалажа од лим („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/59 и 48/59).

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 6402/1
22 октомври 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Бреќел, с. р.

600.

Врз основа на чл. 123 и 159 став 2 од Законот за рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА И ЗЕМНИ ГА- СОВИ СО ДЛАБИНСКИ ДУПНАТИНИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие прописи се регулираат хигиенско-техничките заштитни мерки при вршењето на работите на истражување и експлоатација (добивање) на нафта и земни гасови со длабински дупнатини (во натамошниот текст: дупнатини).

Член 2

Претпријатијата што работат на истражување и експлоатација на нафта и земни гасови (во натамошниот текст: претпријатијата) се должни пред почетокот на длабинско пробивање (во натамошниот текст: пробивање), а врз основа на претходните геолошки испитувања, геофизички мерења и нивната интерпретација, да изработат план за работа и да ги предвидат сите хигиенско-технички заштитни мерки заради сигурност на работата и безбедност на запослениот персонал и на околината на работилиштето, и да го запознаат својот персонал со овие мерки.

Член 3

Претпријатијата се должни пред почетокот на пробивањето да му го достават на рударскиот инспекторат планот за работа, како и сите подоцнежни евентуални измени на тој план.

Планот за работа опфаќа: место (локација) на дупнатината и нејзина оддалеченост од другите дупнатини во односното подрачје; систем на пробивањето; вид на погонските уреди и нивно сместување во поглед на сигурноста, за да не предизвикаат запалување на нафта или гас; прогнозен геолошки профил со ознаки на насланиците и нивните дебелини, низ кои минува дупнатината. Во планот за работа треба да се наведат и проектираната длабина на дупнатината, конструкцијата на дупнатината со назначување на местата на кои може да се очекува затворање на водите, техничките мерки што ќе се применат во случај на неочекувана ерупција на нафта или гас, како и податоците за другите околности важни за сигурноста на работата (осветлување на работилиштето, снабдување со вода, чистење на отпадочните води, противпожарни мерки и сл.).

Кон планот за работа мора да се приложи ситуационен нацрт на подрачјето на потесната локација на дупнатината изработен во катастарска размера која важи на работното подрачје, односно во размера 1:2.500 ако нема катастарски премер. Во ситуациониот нацрт мораат да бидат означени сите објекти што би можеле да бидат загрозувани со пробивањето односно експлоатацијата на нафта и гас, или што би можеле да ги доведат во опасност работите околу пробивањето односно експлоатацијата на нафта или гас. Ситуациониот нацрт мора да биде изработен во координатите на постојната државна триангулација.

Ако рударскиот инспекторат во рок од 15 дена по приемот на планот за работа или по измената на тој план не стави никакви забелешки, претпријатието може да започне со работа. Меѓутоа, ако рударскиот инспекторат има забелешки врз пла-

нот на работата, за тоа ќе донесе решение против кое претпријатието може да му изјави жалба на секретаријатот на републичкиот извршен совет за индустрија во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Член 4

Ако јавната сигурност бара, погонските постројки и згради (кули, машински згради, котларници итн.) мораат да се заградат, но така што во случај на потреба да му бидат осигурени патишта за повлекување на запослениот персонал. Кругот околу кулите мора да биде порамнат и без никакви пречки што би можеле да го спречуваат евентуалното брзо повлекување на запослениот персонал. Базените со вода, таложниците и сл. мораат на годен начин да бидат заградени а, по потреба, и покриени.

Пристапот во заграденото подрачје и влезот во кулите и зградите на погонските уреди е дозволен само за запослениот персонал (работниците и службениците), за надзорниот персонал на претпријатието кој, по службена должност, врши надзор над односните работи, за службениците на државните органи кои, според важечките прописи, вршат контрола над работењето на претпријатијата и за лицата на кои техничкиот директор на претпријатието ќе им одобри да влезат. Забраната на пристапувањето и влегувањето на таквите места за другите лица мора да биде видно означена со натписи поставени на пристапните патишта.

На местата што служат за минување на луѓето, цевководите, жлебовите и сл. мораат да се уклопаат во земјата или да се премостат. Мостовите подигнати над почвата за повеќе од 0,50 м, мораат да имаат ограда за придржување.

Член 5

Исплакмата и тињата од дупнатините, излеаната нафта, остатоците во базените за нафта и сл., мораат со жлебови и канали да се одведуваат во таложници за да се спречи загадување на соседните земјишта и текуштите води. Отпадочните води можат да се испуштаат во текуштите води дури откако доволно ќе се исчистат во базените за таложение или во други годни уреди и откако со контрола ќе се утврди дека не можат да предизвикаат каква и да било штета.

Во подрачјата загрозувани од поплави на реки и потоци, базените за таложение, резервоарите за нафта и сл. мораат да се заштитат за при полавата да не се загадат текуштите води.

Член 6

Дупнатината мора да биде оддалечена најмалку 30 м од зградите со огништа, како и од работилиштите, ковачниците, јавните згради итн., а најмалку 20 м — од јавните сообраќајни патишта.

Подрачјето околу дупнатината до оддалеченост од 10 м мора да биде исчистено од отпадочите на дрва, сува трева, бужежи и пењушки.

Резервоарите за нафта и претпријатите станици мораат да бидат оддалечени најмалку 30 м од зградите со огништа и од дупнатините.

Околу надземните резервоари за нафта мораат да се направат заштитни насипи од набиена земја. Оддалеченоста од резервоарите и височината на насипите зависат од волуменот на резервоарите. Во секој случај просторот меѓу резервоарите и насипите мора да биде за 30% поголем од волуменот на односните резервоари.

Оддалеченоста на дупнатините, на нафтните или гасните објекти и постројки од претходните ставови, како и таквата оддалеченост наведена во другите одредби на овој правилник се смета, и тоа: кај пробивањето и експлоатацијата на нафта или земни гас — од средиштето на продупнувачката кула односно од средиштето на дупнатината, а кај резервоарите и други нафтени или гасни градежни објекти и кај машинските постројки — од ободот

или работ, односно од најистакнатото место на градбата или постројката во правецот на мерењето.

Член 7

Патиштата и мостовите во кругот на кулите за пробивање и на зградите со погонскиот уред мораат да бидат проодни односно со ништо затрупани, а ноќе и доволно осветлени.

II. КУЛИ НА ДУПНАТИНИТЕ

Член 8

Кулите на дупнатините мораат да бидат статички пресметани, земајќи ги при тоа во сметка и динамичките оптоварувања што се појавуваат во текот на работата. Ако е потребно кулите повеќе да се оптоварат, нивната конструкција мора претходно да се зајакне. Железната конструкција на кулите мора да биде заштитена против корозија со заштитен пласт од годно премачкувачко средство (миниум).

Сертификатот на испорачачот на кулата се смета за полноважен атест на статичката пресметка. Ако таков сертификат нема, претпријатието е должно да изработи статичка пресметка. Исправноста на кулите со корона оптоварена преку 50 тони мора да ја испита стручњак определен од страна на рударскиот инспекторат, а тоа секои две години, а на кулите со корона оптоварена со помалку од 50 тони — секои шест години.

На видно место на кулата мора да биде истакнатата табла со податоци за називот на фирмата што ја изградила кулата, за годината на изработката и за допуштливото редовно и вонредно оптоварување на короната и куката.

Член 9

Сите споеви во конструкцијата на кулите мораат пред почетокот на пробивањето и за време на пробивањето најмалку еднаш неделно да се контролираат, поради значителни вибрации на кулите поради кои олабавуваат завртките и заковките. Ова проверување исправноста на споевите мора да се врши пред вградувањето на заштитните колони, пред операцијата за спасување на заглавените алатки или цевки, а особено кога кулата треба да се подложи на посилено оптоварување односно на нагло растоварување.

Наодите од прегледите на кулите мораат да се запишат во книгата на прегледите, што е должно да ја устрои претпријатието и да ја води уредно.

Член 10

Подот на кулата и подиштата над него мораат да бидат стабилно и цврсто изградени да можат да го издржат максималното оптоварување во погон и снабдени со рабна штица. Кон тоа, тие мораат да се одржуваат редовно во исправна состојба и барем еднаш месечно да се прегледаат. Подиштата мораат да бидат заградени со заштитна ограда висока најмалку 1 м.

Скалите поставени од почвата односно од подот на кулата до сите подишта мораат да бидат доволно цврсти и издржливи. Премините од скалите врз подиштата мораат да се осигурат на тој начин што скалите ќе ги надвишуваат подиштата за 1 м, или што до таа височина ќе се постават рачки за придржување.

Железните скали поставени на надворешната страна на конструкцијата на кулата мораат да бидат снабдени со заштита откај грбот (обрачи и сл.), со цел за осигурување од паѓање на лицата што се движат по скалите. Ако конструкцијата на кулата не дозволува таква заштита, запослените лица мораат да бидат обезбедени од паѓање со други средства.

Член 11

Кулите обложени со оплата мораат да имаат отвори во оној број што ќе овозможи да може гасот што евентуално избива од дупнатината да излегува без опасност за запослениот персонал.

Обложените кули мораат да имаат две врати, што се отвораат нанадвор. Вратите мораат да бидат изработени така што да не можат да се затвораат самите. За време на работата, вратите на кулите мораат да бидат отворени, а кога не се работи — затворени.

Пристапот кон подот на кулата што е подигнат повеќе од 0,5 м над нивото на почвата мора да биде осигурен со две скали со најмалку 1 м високи цврсти огради. Пристапите кон подот на кулата не смеат да се наоѓаат на иста страна на кулата.

Член 12

Во текот на есента и зимата, отворените кули од конвенционален тип со помошта на кои се врши пробивање мораат до височина од најмалку 4 м од подот да се обложат со штици или со некој друг годен материјал. На првото подиште над подот од кулата мора да се уреди засолниште што ќе го штити куларот од временски непогоди.

Кај подвижните кули мора да биде заштитено само работното место на пробивачот додека другите членови на екипата мораат да бидат снабдени со лични заштитни средства.

Член 13

Подиштата поставени во внатрешноста на обложените кули мораат да имаат прозорец за спасување, кој се отвора нанадвор. Прозорецот мора да биде изработен така што, во случај на потреба, да може од него по надворешната страна од кулата лесно и сигурно да се спушти работникот на земи, служејќи се при тоа со јагето, скалите или со стапот за спуштање.

Секоја кула мора да има две од трите средства за спуштање од претходниот став за случај на потреба за спасување. Работниците мораат да бидат добро увежбани во употреба на овие средства.

Ако скалите не водат непосредно до стојалиштето на куларот на првото подиште, работното место на куларот мора да биде снабдено со едно од средствата од ставот 1 на овој член за брзо и лесно спуштање на земјата.

Пристапот кон подиштата не смее да биде со ништо затрупан. Цврстите штици што на подиштата овозможуваат пристап до шипките за пробивање, мораат да бидат прицврстени така што да не можат да се превртат ниту да паднат.

Член 14

Непосредно покрај кулите можат да се изградат само згради за сместување на уредите за пробивање, на погонските машини и црпките, што не можат да предизвикаат запалување на нафта или гас.

Меѓу уредите поставени во кулата и оплатата на кулата, како и меѓу уредите поставени во бараките и сидовите на бараките, мора да постои слободен простор во широчина најмалку 1 м. Ако при поставувањето на уредите не може да се исполни овој услов, минувалиштето низ тие простори мора да се затвора и минувањето да им се забрани на сите лица што не се непосредно запослени при работата на тие уреди.

Член 15

Вертикалниот продолжеток (стојката) на потисниот цевковод на исплаквачките пумпи треба да биде спроведен по ногата на кулата, а не по средината на нејзините страни.

Краиштата на исплаквачкото црево мораат да се врзат со сигурносен синџир или со цврсто јаже од коноп од една страна за конструкцијата на кулата или за стојката, а од другата страна за исплаквачката глава, за да се спречи да се извлече црево од спојниците или да се прекине поради притисокот на исплакката.

Член 16

Монтирање и демонирање на кулите можат да вршат само групи работници вешти за овој вид работа, што не болуваат од несвестица, епилепсија, грчеви на мускулите, вртоглавица, наглувост или кратковидост. Со овие групи работници мораат да

раководат водачи на смена или стручни мајстори увежбани за вршење на работите од овој вид.

Работите што истовремено ги изведува група работници мораат да се вршат под раководство на едно за тоа определено лице, според неговите претходно утврдени знаци и повици. Работниците што не се непосредно запослени при монтирање или демонтирање на кулата, мораат да го напуштат загрозеното подрачје. Работилиштето не смее да биде загрупано со разни предмети ниту со материјал.

Член 17

Пред почетокот на монтирањето на кулата и другите уреди мораат да се прегледаат механизмите и преносните средства на рачните и моторните дигалки (уреди за кочење, челични јажиња и нивни спосеви, куки и чекрци) заради утврдување на нивната исправност. Наодот на прегледот треба да се запише во книгата на прегледите.

При монтирањето на кулата, дигалките мораат да бидат добро усидрени и поставени така што товарот да не може да се закачи за кулата или за некој други предмети. Товарот не смее да се потискува со раце од страна, туку за таа цел мораат да се употребуваат јажиња за управување со товарот. Забрането е превезувањето на луѓето со дигалка со товар или без товар, и задржувањето под товарот што е закачен на дигалката.

Член 18

Средиштето на короната на кулата треба да се наоѓа во средиштето на ротационата маса, а средиштето на масата т.е. средиштето на дупнатината — во средиштето на основата на кулата, ако типот на кулата и намената на дупнатината го дозволуваат тоа. Средиштето на крон-блокот во однос на средиштето на короната на кулата може да отстапува во дозволените граници на статичко-динамичката стабилност на кулата докажана со пресметката.

Мртвиот крај на продупнувачкото јаже, по правило, треба да биде усидрен на специјален тапан, кој е поставен на влезната страна од кулата наспроти дигалката. По исклучок, тој може да се усидри кај ногата на кулата на спротивната страна од дигалката. Мртвиот крај на продупнувачкото јаже не смее да биде усидрен кај ногата на кулата бочно покрај дигалката.

Член 19

Кулата мора да лежи на темели што можат сигурно да ја носат тежината на кулата и оптоварувањата што настануваат при работата и да обезбедат во текот на работата да не дојде до најмало ексцентрично изместување на конструкцијата на кулата и на одделни постројки на продупнувачката гарнитура. Потпирките на кулата и постројките мораат да бидат хоризонтални со доволна површина за налегнување. Во непознат терен димензиите на кулата треба да се определат дури откако е утврдена носивоста на почвата.

Еднаш неделно мора да се врши контрола на хоризонталноста на темелите односно супструктурата (подлогата).

Околу кулите, каде што тоа теренските прилики го бараат, мора да се изврши правилна дренажа со оглед на тоа дека со зголемувањето на влажноста се намалува носивоста на теренот. По посилни врнежи мораат да се прегледаат темелите на кулата.

Член 20

Во конструкцијата при монтирањето на кулите, смееат да се вградуваат само наполно исправни челични составни делови и такви делови што не се трајно толку деформирани што со поправање не би можеле да се оспособат за повторна употреба. Во конструкцијата на кулата не смее да недостига ниеден нејзин составен дел.

Одделни составни делови од конструкцијата на кулата не смееат да се оптоваруваат со прицврстување на синџири или јажиња за нив при вовлекувањето на тешки предмети во кулата и сл. Во де-

ловите на челичната конструкција на кулата не смееат да се палат со апарат за заварување дупките за прицврстување на јажињата, за усидрување на кулата или за закачување на рачните алатки.

Член 21

Со цел за осигурување на кулата од силни ветрови и заради зголемување на нејзината стабилност, нозете на кулата мораат да бидат усидрени со челични јажиња, во пречник 12 до 19 мм а, по правило, во состав $6 \times 19 + 1$, прицврстени за шиповите (пилотите) или за спиралните цевки забодени во земјата, ако статичката сметка бара усидрување. Кај конвенционалниот тип на кула, јажињата за усидрување мораат со подиштето да прават агол од 45° , а во случај на повеќе јажиња на една нога, нивната симетрала мора да прави агол од 45° . Кај специјалните расклопни кули, бројот на јажињата и начинот на нивното поставување мора да се усогласи со упатствата од испорачачот на кулата.

Дрвените кули мораат да бидат опремени со громобрани, а железните кули мораат да бидат прописно уземјени.

Член 22

При монтирањето, демонтирањето и одржувањето на кулите и нивните уреди, мораат алатот, завртките и другите предмети да се оставаат на сигурни места, а за време на работите на височина не смееат да се предаваат од рака на рака. Клучевите за притегање на завртките и другиот рачен алат при работата треба да се приврзат за појасот или за раката, додека завртките и друг ситен материјал мораат да се носат во кожни торбички од кои не можат да испаднат.

Член 23

При опасните работи што се вршат на височина на кулата, работниците мораат да бидат врзани и снабдени со заштитни појаси.

Демонтирањето на кулата и спуштањето на одделни делови смее да почне дури откако работниците запослени на работите над подот, ќе се уверат дека под нив нема ни предмети ни лица, што би можеле да бидат загрозени од паѓањето на делови од конструкцијата на кулата или алатот.

При сите работи на кулата работниците мораат да носат заштитни шлемови.

III. ПОГОНСКИ МАШИНИ

1. Електрични уреди

Член 24

Електричните уреди при работите на истражување и експлоатација на нафта и земни гасови со дупнатици мораат да им одговараат на важечките прописи што се однесуваат на употребата на електрични уреди и на изведувањето на електрични инсталации при работата во атмосфера на запаливи и експлозивни смеси.

Член 25

Електричните уреди што не им одговараат на важечките прописи од претходниот член можат да се постават само на места оддалечени најмалку 30 м од средиштето на кулата односно од зградите што се во врска со кулите, од резервоарите за нафта и од гасните постројки.

Кога погонот не работи, струјата мора да биде исклучена во сите електрични водови освен во водовите за осветление.

Член 26

Електричните уреди, пред првото пуштање во погон, а потоа еднаш годишно, мора да ги испита електротехнички стручњак определен за тоа од страна на рударскиот инспекторат. Раздобјето меѓу два годишни прегледи не смее да биде подолго од

15 месеци. Наодите на извршените испитувања и прегледи мораат да се внесат во контролната книга за прегледите на електричните уреди и инсталации што се должни да ја устројат претпријатијата и да ја водат уредно.

Утврдените недостатоци мораат пред почетокот односно пред продолжувањето на работата да бидат отстранети.

Одржувањето и другите работи на електричните уреди можат да ги вршат само за тоа определени стручни лица под раководство на надзорникот. При работата овие лица мораат да се придржуваат кон сите пропишани заштитни мерки.

2. Парни постројки

Член 27

Положбата на котларницата спрема кулата мора да биде таква што правецот кулата-котларницата да биде вертикален на главниот правец на ветровите во тоа подрачје. Котларницата треба да се изгради така што за време на работата да не може да дојде до запалување на нафта или гас. Слевање на нафтата во котларницата мора да се оневозможи со изградба на соодветни заштитни насипи.

Котларницата мора да се постави најмалку 30 м далеку од средиштето на кулата односно од зградите што се во врска со кулата. Вратата на котларницата мора да се отвора на надвор. Огништата на парните котли мораат да бидат поставени на страната спротивна од дупнатината.

Член 28

Покривот на котларницата мора да биде изграден од несогорлив материјал. Конструкцијата на покривот на котларницата мора да биде од лесен материјал, а котларницата — без плафон.

Член 29

Оцокот мора да биде опремен со мрежа за фаќање на искрите и наткриен со штитник, за во случај на силни ерупции од дупнатината да се спречи проникнувањето на нафтата. Овие заштитни направи мораат, по потреба, да се чистат од саѓи.

Во видовите свртени кон дупнатината може да има само отвори од најмала големина потребна за минување на средствата за пренос на погонската сила, кои во случај на потреба можат да се затворат.

Член 30

Огништето односно деловите од котелот со отворен огин мораат да бидат изградени така што да можат непропустно да се затворат.

За време на палењето, пепеларницата под огништето мора да биде наполнета со вода за да паѓа пепелот непосредно во водата. Троската што се исфрлува од огништето мора веднаш да се изгасне непосредно во котларницата.

Член 31

Парните котли можат да се палат со гас. Ако при тоа се доведува гасот директно од дупнатината, во доводот мора да биде вграден редуктор за одржување постојан притисок и сепаратор за одвојување на течните фракции.

Член 32

Кога парните котли се палат со нафта или со нејзини деривати, мораат да се преземат мерки течното гориво да гори без чадење.

Доведување на течнo гориво во огништето е дозволено само со цевовод. Нафтата и нејзините деривати потребни за палење мораат да се држат во затворени садови надвор од котларницата. Садовите мораат да бидат снабдени со стакло за мерење, термометар и со цевки за прелевање.

Член 33

Гасоводите мораат да се одржуваат во исправна состојба и мораат да бидат снабдени со вентили за затворање на доводот за гас, со противповратни вентили и со вентили за испуштање на гас.

Член 34

Во кругот на полупречник до 30 м од дупнатината е дозволена употреба само на таква изолација на цевките што е сигурна против пожар. Изолацијата на пароводите мора да се приспособи кон температурата на парата.

3. Мотори со внатрешно согорување

Член 35

Моторите со внатрешно согорување што се употребуваат при работите на истражување и експлоатација на нафта и земни гасови во опасна зона (член 36 став 2) мораат да бидат така конструирани и опремени што да не можат да предизвикаат запалување на експлозивни смеси ниту сами ниту со свои смукачки и испустни уреди.

Член 36

Смукачките цевки на моторите со внатрешно согорување на својот слободен крај мораат да бидат снабдени со филтер за воздух што не пропушта пламен. Непосредно пред моторот во смукачките цевки мора да биде вграден уред за запирање на притечувањето на воздухот, со кој може да се ракува од местото на мотористот и од местото на пробивачот во кулата.

Испустните цевки на моторите со внатрешно согорување мораат да имаат уред за разбивање на искрите и за спречување на избувнувањето на пламенот надвор. Тие во опасната зона мораат да се изолираат, односно да се ладат на годин начин. Испустните цевки не смеат да се спроведуваат покрај резервоари со запаливи течности и базени за исплака.

Како опасна зона од претходниот став се смета, при пробивањето со помош на мотори со внатрешно согорување во непознат терен, кружниот простор со полупречник од 15 м околу средиштето на дупнатината. При пробивањето на местата со познати притисоци на нафтата и земниот гас, опасната зона опфаќа кружен простор со полупречник од 15 м, ако е притисокот на дупнатината абнормален, а со полупречник од 7,5 м околу средиштето на дупнатината, ако е притисокот на дупнатината нормален и ако се преземени сигурносните мерки што ги спречуваат дефектите и излегувањето на нафтата и земниот гас надвор од колоната на дупнатината.

Како нормален притисок од претходниот став се подразбира притисокот што не преминува 10 ат, мерено на устието од дупнатината на врвот од столбот на солената вода што ја исполнува дупнатината од нафтениот или гасниот пласт до површината.

Сите споеви на смукачките и испустните цевки мораат да бидат затнати со материјал отпорен кон високата температура. Затнатоста на споевите мора повремено да се контролира. Пречниците на цевките мораат да бидат толкави што да не ја отежнуваат работата на моторот.

Непосредно пред да се пробие пласт од нафта и земни гас во кој се очекуваат поголеми притисоци, односно во непознат терен, мора да се изврши преглед на моторот со внатрешно согорување и на неговите смукачки и испустни уреди во поглед на искричењето, исфрлувањето на пламен и сл. Ако при прегледот се утврди каков и да е недостаток треба да се преземат потребните сигурносни мерки.

Кога за задвижување на моторот со внатрешно согорување ќе се употреби компримиран воздух за подмачкување на воздушниот цилиндер (стуб-

лини) и на разводникот на компресорот мораат да се употребат само чисти минерални масла со пламиште над 220°C.

IV. РЕЗЕРВОАРИ ЗА НАФТА

Член 37

Доведувањето на нафта од дупнатината до резервоарите за нафта мора да се врши само низ цевоводи уземјени со цел за одведување на статичкиот електрицитет.

Член 38

Резервоарите за нафта мораат да бидат изградени од челичен лим, армиран бетон или бетон.

Бетонските резервоари за нафта мораат да бидат вградени во земјата и на сигурен начин покриени, за да не дојде до пожар. Одведувањето на гасот од уклоните резервоари мора да се осигури со отвори на покривот на резервоарот. Отворот со пречник 25 см мора да биде снабден со сигурносен вентил за случај на ненадејно заголемување на притисокот и со одводна цевка во должина околу 2 м над покривот. Отворот на цевката мора да се заштити со мрежа од жица во дебелина 0,35 мм со 144 отвори на 1 см².

Надземните резервоари за нафта мораат да бидат снабдени со сигурносен вентил поставен на покривот. Освен тоа, тие мораат да бидат опремени со затворни орган за испуштање на нафта и со затворни орган на дното од резервоарот за испуштање на вода и тиња.

Резервоарите за нафта мораат да бидат опремени со современи уреди за гасење пожар. Заради спречување ширењето на пожарот од непосредната околина, во близината на резервоарите треба да се осигури снабдување со вода, односно да се има хидрант или базен со најмалку 30 м³ вода. Резервоарите мораат да бидат снабдени и со отвор што овозможува внатрешно чистење, како и со покажувач на нивото на течноста во резервоарот.

Член 39

Резервоарите за нафта и нивната опрема не смеат да пропуштаат нафта. Со нафта натопената земја околу резервоарите треба да се отстранат или да се покрие со свежа земја. Завршената (стврднатата) нафта треба да се истопи со пара или со врела вода.

Испразнетите резервоари треба пред чистењето да се проветрат или да се издуваат со пара. За таа цел резервоарите мораат во својот долни дел (при дното) и на покривот да имаат отвори за проветрување, кои за време на употребата на резервоарите мораат да бидат наполно херметички затворени. На работниците што ги чистат резервоарите мораат да им се обезбедат изолациони средства за заштита на органите за дишење (цевни маски или изолациони апарати). Работниците при работата мораат да бидат снабдени со заштитни појаси, врзани и постојано надзиравани, за да можат да се спасат во случај на опасност.

V. ОСВЕТЛУВАЊЕ НА РАБОТИЛИШТЕТО

Член 40

Осветлувањето во целиот погон, а особено во кулите и околните згради оддалечени до 30 м од дупнатината, по правило, мора да биде електрично.

Член 41

На дупнатините од кои излегуваат поголеми количини гас можат да се вршат работи при вештачко осветление само ако тоа се добива од рефлектори наместени на блиски столбови, или од експлозионо заштитени акумулаторски светилки.

Секоја дупнатина, за случај на прекин на електричното осветление, мора да има потребен број преносни експлозионо заштитени акумулаторски светилки и соодветни резервни делови.

На инсталациите за осветлување на работилиштите мораат да се применат и одредбите од чл. 25 и 26 на овој правилник.

VI. ЗАТОПЛУВАЊЕ НА ПРОСТОРИИТЕ

Член 42

Кулите за пробивање и зградите во врска со нив можат да се затоплуваат само со индиректно греење. Изворите на топлината мораат да се наоѓаат надвор од тие простории на оддалеченост која оневозможува да се запалат нафтата или гасот. Грееалките во тие простории не смеат да се загреваат над 200° Ц.

VII. РАБОТИ НА ДЛАБИНСКО ПРОБИВАЊЕ

Член 43

Одговорниот технички управник или негов заменик мора да биде постојано присутен во погонот односно на работилиштето (ако е во прашање истражување во осем ново подрачје) или да се наоѓа во близина на погонот односно работилиштето, за да може секој момент да се повика. Тешките или опасните работи, како и преземањето на мерките за спречување или совладување на ерупциите мора лично да ги надзирава одговорниот технички управник или негов заменик, или работоводител.

Водачот на смената (продупнувачки мајстор) односно негов заменик мора за време на смената да се наоѓа на дупнатината (во кулата).

Член 44

При преземањето на смената, водачите на смената мораат да ги прегледаат главните елементи на постројката за пробивање, превентерот и работите. При предавањето на должноста водачот на смената мора да укаже на недостатоците што во текот на работата на својата смена ги забележал на елементите на постројката за пробивање и во процесот на работата. Особено внимание мора да му се обрне на самиот процес на работата и при тоа да се утврди состојбата на продупнувачкиот алат на дупнатината и на превентерот, длабината на дупнатината, квалитетот на исплакката, како и запасот на неопходен материјал, кој би можел да биде критичен за фазата на работата во која се наоѓа постројката за пробивање.

Водачите на смената мораат повремено, а особено во случаите од членот 9 на овој правилник, да извршат преглед на состојбата на кулата и на затегалките на челичните јажиња со кои е извршено усидрување на кулата.

Член 45

Пред почетокот на пробивањето, устието на дупнатината мора да се осигури со уводна колона, која треба да се вгради до здравицата односно до цврстата почва.

Водоносните хоризонти над нафтено то односно гасното лежиште мораат непропустливо да се затворат за да се спречи проникнување на вода во тие лежишта.

Член 46

Цевките што се употребуваат за заштита на дупнатината мораат да им одговараат на условите на современата техника на пробивањето.

Успехот на затворањето на водата во дупнатините мора да се испита со пробен притисок, а херметичноста на вградената колона — со пробно празнење на колоната. За ова испитување претпријатието мора благовремено да го извести рударскиот инспекторат, кој може да испрати свој инспектор заради присуствување на испитувањето. За испитувањето мора да се состави записник.

Член 47

Исплакката употребена при пробивањето мора да му одговара на составот и на особините на карпите што се пробиваат, како и на длабинските услови. Количината и квалитетот на исплакката мора во те-

кот на пробивањето редовно да се контролира. Во случај на губење на исплакмата мораат да се утврдат местата и причините на тоа губење, како и да се преземат итни мерки за да се спречи тоа.

Ако постои опасност поради значителното губење на исплакмата да дојде до оштетување на нафтено лежиште, пробивањето мора да се запре и работите можат да се продолжат дури откако ќе се оневозможи губењето на исплакмата.

Член 48

При пробивањето мораат да се утврдуваат петрографските и геолошките карактеристики на пробиевите карпи. Во пластовите каде што се очекуваат појави на нафта и гас треба да се испита порозноста, пропустливоста и заситеноста на карпите со нафта, вода и гас.

Член 49

При пробивањето мора да се применува најправилниот режим за пробивање за да се постигне што поправилен профил на дупнатината со што помалку отстапувања од планираниот профил.

Член 50

Уредите за дигање и спуштање на тешки делови на продупнувачки постројки и алатки мораат да имаат сигурни кочници, кои мораат секогаш да бидат во исправна состојба. Кочниците не смеат да бидат снабдени со запирачи (скокалки). Тие при правилното одржување и ракување не смеат да предизвикаат искри.

Исправноста на кочниците ја проверува продупнувачкиот мајстор при преземањето на смената и својот наод го внесува во дневникот на пробивањата. Ако утврди некоја неисправност, тој е должен пред продолжувањето на работата да ја отстрани таа неисправност, и тоа посебно да го назначи во дневникот на пробивањата, што е должно да го устрои претпријатието и да го води уредно.

Елеваторот мора секогаш да биде во исправна состојба. Неговата конструкција мора да биде таква што да може лесно и на сигурен начин да се затвори, и во текот на работата да не може да се отвори. Возење на работници на елеваторот е најстрого забрането.

Опасните и сите важни работи на машините, уредите и другите средства за пробивање можат да се вршат само по изречен налог од одговорниот технички управник и под стручно раководство.

Член 51

Задвижувањето и запирањето на уредите, како испуштањето и извлекувањето на продупнувачките алатки, водачот на смената мора благовремено да им го објави на работниците запослени во кулата, и тоа усно или со однапред договорен посебен знак.

Член 52

Уредите поставени на височина вон лесен и сигурен дофат од земјата или од подот на кулата, што се подмачкуваат мораат да се снабдат со заштитни направи. Сигурни пристапи до такви места на височина треба да се изградат, ако го дозволуваат тоа градежните и погонските прилики.

Член 53

При подмачкувањето на уредите поставени високо над земјата или над подот на кулата (жолотурници и др.), подмачкувачот мора да провери дали деловите на тие уреди се во исправна состојба. Утврдените неисправности мораат да се запишат во дневникот на пробивањата и пред продолжувањето на работата да се отстранат. Продупнувачкиот мајстор е должен да потврди во дневникот на пробивањата дека се отстранети тие неисправности.

Член 54

При спуштањето и извлекувањето на продупнувачките алатки и сл., куларот запослен на подиштето над подот на кулата мора да биде снабден со заштитен појас и врзан. Алатот со кој се служи куларот исто така мора да биде врзан.

На подиштата над подот на кулата не смеат да се оставаат предметите да лежат слободно. Деловите на уредите за пробивање (сворњаци, обрачи за стегање и сл.) што би можеле со време самите од себе да се ослободат, треба да се осигурат со годни заштитни направи (сигурносен синџир, усадици итн.).

За време на работата на фаќање алатки откина-ти или впаднати во дупнатината, влошките (чивиите) на ротационата маса мораат да се поврзат.

Член 55

При заврткувањето или одврткувањето на продупнувачките алатки забрането е препотварување на синџирните клучеви при едновремено затегање односно попуштање со дигалка. Во случај на потреба за попуштање односно затегање на продупнувачките алатки, синџирните клучеви мораат претходно да се симнат од алатките.

Член 56

Подот на кулата мора да биде чист и исправен. Околу устието на дупнатината и под цозете на работникот не смее да има никакви туѓи предмети.

За да се заштитат работниците од лизгање и паѓање, работилиштето треба да се посипува со песок или со некое друго годно средство. Персоналот запослен на подиштата над подот на кулата не смее да носи дрвени обувки туку гумени обувки со ребрести гонови, или обувки од кожа кои не смеат да бидат потковани со железни клинџи.

За време на работите што бараат специјално оптоварување на кулата, а особено за време на инструментации, непотребните работници мораат да ја напуштат кулата.

Член 57

Изработката на дупнатини задолжително бара водење на евиденции: за работите што се вршат, за длабината, дебелината, видот и составот на пробиевите наслаги а особено на нафтоносните, гасоносните и водоносните пластови, за земањето на јатки, за вградувањето на заштитни цевки, за затворањето на водите како и за сите важни околности значајни за пробивањето што можат да бидат од особена вредност за евентуално претстојната експлоатација на нафтата односно гасот.

Резултатите на пробивањето, а особено на јатката и скамнатицата, мораат да се чуваат до завршетокот на пробивањето, со тоа што по тоа, ако на претпријатието повеќе не му се потребни, ќе му се стават на располагање на републичкиот завод за геолошки истражувања.

VIII. ЗАШТИТА ПРОТИВ ЕРУПЦИЈА (ИСФРЛУВАЊЕ) НА НАФТА И ГАС

Член 58

На првата дупнатина во подрачјата што не се истражени и на секоја дупнатина на познати терени, каде што се очекуваат поголеми притисоци на нафта или плин и каде што се смета дека нормалната исплака не е доволно осигурување од ненадејни ерупции, мораат да се преземат следните заштитни мерки:

1) техничката (уводната заштитна) колона мора да се вгради до здравицата и да се цементира до површината. Секоја следна заштитна колона вградена над продуктивниот пласт, мора да биде цемнтирана до височината што ја обусловува карактерот на пластовите над продуктивниот пласт, а, по потреба, врзана и со преџентер. Цементирањето на колоните има за цел од една страна да се спречи проникнувањето на нафта односно на гас по неконтролирани латината вон заштитната колона, а од друга страна заводнувањето на продуктивните пластови да се спречи со вода од пробиевите водоносни пластови. Секоја вградена колона мора да се испита на херметичност;

2) техничката (уводната заштитна) колона, односно последната заштитна колона, во случај на повеќе заштитни колони, вградена над пластот од кој се очекуваат проникнувања на нафта или гас мора да биде опремена со уреди, и тоа:

а) најмалку со еден превентер, кој во случај на ненадејна ерупција ќе овозможи непропустливо затворање (затнување) на просторот меѓу продупнувачките справи и колоната на заштитните цевки врз која е поставен превентерот. Устието на дупнатината треба да се снабде со два превентери поставени еден над друг, ако се очекуваат особено високи притисоци. Еден од тие превентери овозможува во дупнатината да се натискува тешка исплака заради задушување на настанатата ерупција, а другиот превентер служи заради сигурност;

б) со еден засун за висок притисок;

3) уредите за пробивање мораат да се снабдат со две исплакнувачки пумпи;

4) над погонската шипка мора да се вгради специјален затворац (Kelly cock), или над тешките шипки во продупнувачките шипки мораат да се вградат 1 до 2 противповратни вентили;

5) според волуменот на дупнатината однапред мораат да се подготват доволни количини вода, исплака, ситно мелено средство за отежнување на исплаката (барит, хематит и сл.) и глина, и тоа во непосредната близина на дупнатината;

6) за време на пробивањето мора непрекинато да се pazi на намадувањето или зголемувањето на количината на исплака во циркулација (во работа), а со цел да се утврди дали исплаката се губи или се зголемува поради подземни притоки и да се установи брзината и местото на губењето односно зголемувањето на исплаката;

7) мораат да се контролираат квалитетните особини на исплаката, обрнувајќи при тоа особено внимание на газирањето и применувајќи соодветни современи уреди (детектор за гас и др.);

8) треба да се постави вибратор заради набљудување и отстранување на испробениот материјал и за дегазирање на исплаката што се враќа од дупнатината;

9) при извлекувањето на продупнувачките шипки од дупнатината, дупнатината мора непрекинато да се дополнива со исплака со цел за постојано одржување на потребниот притисок заради совладување на пластениот притисок;

10) работниците мораат да бидат запознаени и обучени во ракување со превентери и засуни. Заради проверување состојбата на заштитните уреди мора барем еднаш неделно во секоја смена да се изврши преглед на овие уреди и пробни затворања, за да се утврди сигурното и правилно функционирање на превентерите, засуните и противповратните вентили.

Член 59

Сите уреди од ставот 2 на претходниот член мораат, пред да се постават на устието на дупнатината поединечно, а по поставувањето и како целина, да се испитаат со притисок што е за 50% поголем од очекуваниот притисок. Како очекуван притисок на првата дупнатина во уште неопитано подрачје треба да се смета Н/8 ат. При тоа, за Н се зема предвидената длабочина на продуктивните наслаги изразена во метри. Во познат терен како очекуван притисок треба да се смета најголемиот до тогаш утврден пластен притисок на односното лежиште.

Член 60

И кога превентерите имаат автоматска или хидраулична команда, превентерите и главните засуни мораат да имаат продолжени вретена за да може да се ракува со нив од заштитните места надвор од кулата, оддалечени најмалку 5 м од нејзината оплата. Заштитените места за ракување со овие уреди мораат да бидат покриени со цврст материјал и заштитени од три страни.

Продолжувањето на вретеното од претходниот став може да биде пократко од 5 м, ако местото каде што се наоѓа вретеното може да се заштити од еруптирачки материјал со заклон, оплата или на некој друг начин со цел раководителот на наведените уреди да биде наполно обезбеден.

Член 61

Во случај на ненадејни ерупции на нафта и гас веднаш треба да се затвори превентерот на устието на дупнатината и да се запре работата на постројката во кулата. Работниците од кулата и од зградите што се со неа во врска мораат да се отстранат. Со оплата обложената кула мора да се проветрува (да се остават отворени вратите и прозорците).

Ако се во употреба парните постројки, огнот мора веднаш да ги затвори вратите на котларницата, огништето и пепеларницата.

Забрането е извлекување на огин и негово гаснење со вода.

Ако за горење се употребува гас, доводот за гас мора веднаш да се затвори.

Подрачјето на дупнатината (нејзиниот круг) мора да се осигури од пожар, околните пристапи кон дупнатината да се затворат, а лицата во соседните згради да се известат за настанатите опасности.

Управникот на погонот е должен да издаде подробни упатства за набљудување на знаците што им претходат на ерупциите и за преземање мерки за нивното спречување и совладување, како и да обезбеди опрема за набљудување.

Член 62

Во случаите на особена опасност за луѓето и за опстанокот на дупнатината, техничкиот управник може сам или во согласност со техничкиот директор на претпријатието, без оглед на одредбите од овој правилник, да ги преземе на дупнатината сите работи што имаат за задача совладување на ненадејното исфрлување на гас или нафта, водејќи при тоа сметка за заштитата на животите на персоналот запослен на тие работи.

IX. РАБОТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА И ГАС

Член 63

Искористувањето на лежиштето на нафта и гас мора да се врши на научни основи, служејќи се при тоа со придобивките на современата техника. Особено треба да се води сметка за особините на гасот и за неговото влијание врз што поцелосното исцрпување на нафтата од лежиштето.

Експлоатација (придобивање) на нафта со лажица, по правило, не е дозволена.

Член 64

Преземањето на заштитни мерки при искористување на лежишта на нафта со еруптирање, мора да се насочи не само кон задушување на отворените ерупции, туку и кон спречување на пожари, експлозии и труења со гасови.

По извршеното пробивање, а пред да почне освојувањето, устието на дупнатината мора да се снабде со ерупционен уред, кој со својата конструкција му одговара на очекуваниот притисок на лежиштето.

Исправноста на деловите на ерупциониот уред мора поединечно да се испита пред тој да се постави на устието на дупнатината.

Кога ерупциониот уред ќе се постави на устието на дупнатината, тој мора повторно да се испита за при предвидениот притисок да се утврди неговата непропустливост како целина.

Со цел за контролирање на притисокот, ерупциониот уред мора да биде снабден најмалку со 2 проверени манометри, од кои еден се поставува на одбојникот на возлезните цевки (над тубингот), а другиот на прстенестиот простор меѓу последната (експлоатациона) колона на заштитните цевки и колоната на возлезните цевки.

Ерупциониот уред треба да има барем два работни одводи за во случај на поправка на еден од нив да не може да се запре работата на дупнатината. Ерупциониот уред на гасните дупнатини за притисоци поголеми од 70 ат., мора да има два главни затворни органи.

Член 65

Пред пристапувањето кон испитување и освојување на дупнатината, како и за време на пробното искористување на дупнатината, доведувањето на електрична струја во инсталациите за осветлување со сијалици на кулата и на зградите што се во врска со неа мора да биде прекинато, а слободните електрични спроводници не смеат да бидат под струја. Вештачко осветлување на работилиштето може да се врши само со рефлектори поставени на доволна оддалеченост од дупнатината.

Член 66

При задушувањето на отворени ерупции мораат да се преземат следните мерки:

- 1) сите работници треба да се предупредат за можноста од избувнување на пожар и најстрого да им се забрани пушењето. При тоа мора да се обележи круг во кој ниедно лице не смее да има кибрити, запалки, цигари или тутун. Писмените предупредувања за овие мерки мораат да бидат видно истакнати на пристапите кон кругот;
- 2) каде природата на работата го дозволува тоа, мора да се употребува алат што не фрла искри;
- 3) запослениот персонал мора внимателно да ги затне ушите со вата и да ги врзе за да не се оштетат тапанчињата во нив.

Член 67

При искористувањето на лежиштата на нафта со употреба на компресор (лифтирање), заштитни мерки мораат да се преземаат кај компресорските уреди (за гас односно воздух), и кај уредите што служат за разведување на односното работно средство од компресорот до дупнатината.

Член 68

Со оглед на високиот притисок на компресорот (40 до 55 и повеќе ат.), уредите за разведување на гасот односно воздухот (цевоводи, издвојувачи на јаглен, собирници, кондензациони лонци итн.) мораат претходно да се испитаат со притисок што е за 50% поголем од предвидениот максимален работен притисок. Исправноста на тие уреди мора во текот на работата да се контролира и утврдената состојба да се внесува во дневниот извештај на погонот. Неправноста итн. утврдени на уредите мораат неодложно да се отстранат.

Член 69

Со цел за контрола на промените на притисокот и за осигурување на уредите од ненадејни претерани зголемувања на притисокот, на цевоводот зад високо притисочниот цилиндер на компресорот мораат да се постават манометар и сигурносен вентил. Со манометар и сигурносен вентил мораат да бидат опремени и сите собирници.

Манометрите на компресорот треба повремено да се прегледаат и да се проверуваат со контролен манометар.

При секоја смена мора да се проверува исправноста на деловите на сигурносните вентили за да се утврди да не се можеби рѓосани или запечени со масло. Состојбата на исправноста на тие делови мора да се внесува во дневниот извештај за работата на компресорските уреди.

Издвојувачите на маслото што треба да се постави надвор од зградата на компресорската станица, како и собирниците на работното средство, мораат во текот на смената неколку пати да се продуваат со отворање на славините предвидени за таа цел.

Член 70

Со цел за надзор над правилното ладење на компресорот и над неговата работа, мораат да се вградат термометри зад секој степен на набивање (компресија) на гас или воздух.

Затнувачите на компресорите мораат да се одржуваат во исправна состојба за да не пропуштаат гас. Компресорите и нивните собирници со цел за преглед мораат повремено да се отвораат и, по потреба, да се чистат. Маслото за подмачкување на компресорите мора да биде чисто минерално масло со пламиште над 220°C.

За електричните уреди на компресорските станици важи одредбата на членот 24 од овој правилник.

Член 71

Компресорските станици и куќичките за разведување на работното средство мораат при работата со гас да се проветруваат на вештачки начин. Пушењето во нив е забрането што треба со натпис на видно место да се објави.

Компресорските станици и куќичките за разведување гас мораат да се градат од несогорлив материјал со подови од годен мек материјал за лагањето на железен алат да не предизвика искри. Компресорските станици и куќички за разведување гас изградени од запалив материјал мораат да се премачкаат со заштитно средство против пожар.

По потреба, куќичките за разведување гас можат да се затоплуваат, но само на начинот што исклучува палење на гасот.

Член 72

Главните разводни гасоводи и водовите за работни флуиди под притисок, што од компресорите или црпките го разведуваат гасот или работниот флуид преку разводните куќички кон дупнатините со цел за освојување на дупнатината, за лифтирање, греење и натискување во пластовите, мораат непосредно пред дупнатината да бидат опремени со противповратни органи заради заштита на компресорите, црпките, водовите и другите уреди против удар на гас и нафта од дупнатината.

Член 73

При експлоатацијата на нафта со длабински цицалки треба да се осигурат подвижните делови од постројката на нишалката (качалката) и да ѝ се обрне особено внимание на работата додека се наоѓа нишалката во движење, и на работата околу нејзиното одржување и поправање.

Член 74

Ако тешките делови од постројката на нишалката и на опремата не можат да се дигаат со уредите за извлекување, поставени во самата кула, дигањето мора да се врши со употреба на подвижни дигалки преку колотурници обесени за двоножец, треножец или посебно изработена коза.

Кога главата на мазната шипка не може да се спои со синцирот на нишалката непосредно од подот околу дупнатината, тоа спојување мора да се врши од подигнато сигурно подиште или од цврсти скали изработени во форма на треножец.

Нишалката не смее да се задвижува додека на неа се наоѓа работник. Поставење противтег на задниот крај од нишалката или приклучување на лажна нишалка кон противтегот, дозволено е дури откако нишалката ќе се спои со оската и со мазната шипка.

Свртување на главната оска на нишалката во никој случај не смее да се врши со помошта на лост, цевка или дрвена палка.

Кога движењето на нишалката се врши со преносен ремен, мораат да се преземат мерки за спречување лизгањето на ременот по ременицата, до што доаѓа од олабавување или овлажување на ременот поради врнежи, зашто тоа создава загревање кое може да предизвика пожар. Ременот мора да се заштити од врнежи со доволно широк жлеб.

Член 75

При обработката на дупнатини со солна киселина со цел за зголемување на производството, мораат да се преземат следните заштитни мерки:

1) запослениот персонал мора да биде добро запознаен со опасностите на работата со солна киселина и да биде свикнат на таа работа;

2) запослениот персонал мора да биде снабден со гумени нараквици, со заштитни престилки од гума или воштено платно и со гумени обувки. Покрај тоа мора да биде осигурен со заштитни очила и поучен да одбегнува вдишување на киселински пари;

3) за исплакување на случајно со киселина полиени делови на телото, облеката или обувките мора да се подготви и на годно место да се држи шише со најмалку пет литра разблажен раствор на сода бикарбона (Na HCO_3);

4) за исплакување на очите мора да се подготви и на годно место да се држи шише со најмалку еден литар раствор (1% до 3%) на борна киселина (H_3BO_3).

Х. ОПШТИ МЕРКИ ПРИ ПРОБИВАЊЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА НАФТА И ГАС

Член 76

Торпедирање на дупнатини со цел за отстранување на тешки хаварии при пробивањето или за зголемување на производството на нафта смее да се врши само по одобрение од техничкиот директор на претпријатието, а врз основа на образложен предлог од одговорниот технички управник.

Во работата од претходниот став можат да учествуваат само за таа работа вешти и искусни лица. Непотребниот персонал мора да се отстрани од дупнатината.

Член 77

Ако за време на извлекувањето или спуштањето на цевките, продупнувачките шипки или клипните шипки дојде до прекин на осветлението, односната колона треба да се спушти до првиот колчак, а натамошната работа, по правило, да се запре до повторното воспоставување на осветлението. За да се отстрани заглавување на алат или други штетни последици, најнужно маневрирање може да се врши при осветлението предвидено во членот 41 на овој правилник.

Член 78

Неопходно потребното заварување на самото место во круг на полупречник до 30 м од средиштето на кулата на истражните и експлоатационите дупнатини го одобрува водачот на смената, ако нема опасност од запалување на нафтата или гасот.

Заварување во круг на полупречник до 30 м од резервоарите за нафта и гасните уреди, како и во случај кога се работи на инструментација со нафта или на освојување на дупнатина, смее да се врши само по одобрение од техничкиот управник на односниот погон, кој во спогодба со раководителот на противпожарната заштита ги определува и потребните мерки на сигурност.

Член 79

Кога во земниот гас на некое лежиште се наоѓа сумпорводород, работниците на местата каде што би можело да дојде до собирање или издвојување на гас мораат да бидат снабдени со соодветни противгасни маски. Таквите погони мораат да имаат детектори за утврдување на концентрацијата на сумпорводород.

Пристапите кон дупнатините што даваат поголеми количини гас, како и пристапите кон резервоарите за нафта, кон собирниците итн., мораат да се изработат во главната насока на ветровите на односното подрачје.

Член 80

Дупнатина што конечно се напушта мора прописно да се затрупа, односно да се цементира.

На местата каде што се наоѓаат пластови што би можеле да предизвикаат заводнување на постојните лежишта на нафта или гас, мораат да се изградат цементни мостови.

Член 81

Со работата околу преносот на големи товари мора да раководи бригадир кој во посложени случаи составува план за работа и ги познава работниците на својата група со тој план.

Член 82

При рачното пренесување на помали товари (цевки, шипки и сл.), сите работници мораат да се наоѓаат на иста страна на товарот што се пренесува, и мораат да го спуштат на договорениот знак. Истоварот односно натоварот на големи и тешки цевки од товарните возила (камиони, коли) треба да се врши со помош на јаже по добро зацврстени греди или јаки штици.

За време на движењето на возилата забрането е на нив да се поправа товарот што почнал да се лизга. За оваа цел возилото претходно треба да се запре.

Член 83

Секој работник е должен да му ја пријави на водачот на смената и најмалата неисправност или оштетување забележано на уредите, направите, приборот, гасоводите итн. Ако забележаните недостатоци не можат да се отстранат за време на смената, водачот на таа смена мора со тие недостатоци да го запознае водачот на наредната смена и раководителот.

Ако претстои некоја опасност, работата мора веднаш да се запре и не смее да се продолжи додека таа опасност не се отстрани.

Член 84

Забрането е донесување и трошење на алкохолни пијачки на работилиштата за време на работата. На лице во пијана или полупијана состојба не смее да му се дозволи пристап на работилиштето.

Во кулата и во зградите во врска со неа, во компресорските и претпрните станици и во куќичките за разведување на гас не смее да се спие. Во круг на полупречник до 30 м од кулата и наведените места забрането е пушењето.

Во погоните е дозволено пушење само на местата што за таа цел се посебно определени и уредени. Во погоните каде што има многу гас треба да се изградат специјални куќички (пушилници) со двојни врати и вентилација. На подот на тие куќички мораат да се наоѓаат кофи со вода за фрлање опушци.

Во куќичките од претходниот став работниците можат да се греат за време на студени ноќи и за време на зимските денови.

XI. СПРЕЧУВАЊЕ И ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР

Член 85

Во круг на полупречник до 30 м од кулите, резервоарите и другите места каде што се наоѓа нафта и гас, освен во случаите од членот 78, не смее да се пали и да се пренесува огин, или да се пуши. Во тој круг не смеат да се употребуваат преносни или стабилни светилки со отворен пламен, да се држат лесно запаливи материји, или да се пука со огнено оружје. Кибритите, тутунот и друг прибор за пушење мораат да се оставаат во определените за тоа простор од претходниот член. Овие забрани мораат писмено да се истакнат на табли поставени на пристапни и видни места.

Во подрачјето од претходниот став мора да се оневозможи настанување на искри: поради удар на железен чекан во железен предмет, поради неисправност на електричните уреди, неправилна работа или занемарување на заштитните мерки на електричните и други уреди и сл.

Во подрачјето од ставот 1 на овој член мора да се оневозможи samozапалување на нафтини производи со кои се натопени средствата за мачкање и чистење на уредите и на нивните делови (крпи и колчишта, остатоци од хартија, струганки од железо и сл.). За таа цел, со масло или мазут натопените средства мораат да се стават во лимени садови, а неупотребливите остатоци редовно да се однесуваат на сигурни за тоа определени места.

Член 86

Претпријатието, во соработка со стручњакот за противпожарна заштита, мора да направи планови на мерките за заштита од пожар, и тоа:

1) план на пожарно-превентивните мерки што ќе опфати: градежно-технички мерки за заштита од пожар според постојната состојба и перспективниот развој на претпријатието; мерки за отстранување на пожарните опасности што можат да дојдат до израз при работата; запознавање на персоналот со пожарните опасности и со мерките за заштита од пожар, како и други мерки со цел за отстранување на пожарните опасности;

2) план на интервенцијата што ќе опфати: организација на противпожарната служба, бројност и техничка опременост; начин на известување за пожар и барање помош од други противпожарни единици; должности на запослениот персонал од моментот на појавата на пожар до доаѓањето на противпожарните единици, начин на спасување на загрозениот имот и друго.

Овие планови ќе ги опфатат сите објекти (дупнатините, прецрпните станици, резервоарите за нафта и други објекти).

Плановите од претходните ставови ќе му се до- стават на согласност на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за внатрешните работи. Овој орган е должен во рок од 15 дена од денот на пријавата на планот да даде согласност доколку нема забелешки. Во противно, тој е должен да донесе решение за одбивање да даде согласност против кое решение претпријатието може да изјави жалба.

Член 87

Претпријатијата, според положбата, видот и големината на погоните односно на одделни работилишта, мораат да имаат во постојана приправност уред, алат и опрема за гаснење на пожар и да обезбедат соодветни простории за нивното сместување.

Во близината на дрвени кули, треба да се има во резерва доволна количина вода и опрема за гаснење, ако нема приклучоци на водоводите или пароводите, како и средства потребни за гаснење на електричните уреди.

Пожар на нафта не смее да се гасне со вода, туку само со соодветни за тоа приготвени уреди и средства (песок, пена, земја и др.).

Член 88

Секое претпријатие е должно да организира противпожарна единица што ќе ја снабде со потребните справи и опрема за заштита од пожар согласно со одредбите на Основниот закон за заштитата од пожар („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 18/56) и на Уредбата за звањата и платите на професионалните противпожарници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 45/58 и 6/59).

За спроведувањето на мерките за заштита од пожар е одговорен директорот на претпријатието,

а во одделни погони — одговорниот технички управник на погонот.

Претпријатието или противпожарната единица на претпријатието мора да има директна телефонска деноноќна врска со територијално најблиската противпожарна единица.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 89

При отворањето и експлоатацијата на лежиштата на нафта што даваат поголема количина гас, односно при отворањето на гасните лежишта, каде што поради експлоатација на суровина постои опасност од пожар или експлозија, како и во други оправдани случаи, оддалеченостите од чл. 6, 25, 27, 34, 40, 78, 84 и 85 на овој правилник можат да се зголемат над 30 м, односно во исклучителни случаи да се намалат под 30 м, за што одлучува рударскиот инспекторат во согласност со органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за внатрешните работи.

Член 90

Ако со овој правилник не е определено поинаку, при работите од членот 1 на овој правилник треба да се применуваат одредбите на Општиот правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при работењето („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 16/47 и 36/50) и на Правилникот за службата за спасување и давање прва помош во рудниците и топлиниците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 29/52).

Член 91

Претпријатијата мораат своите хигиенско-технички заштитни мерки да ги усогласат со одредбите на овој правилник во сроковите што ќе ги определи рударскиот инспекторат, а најдоцна за една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 92

Претпријатијата се должни да го запознаат својот технички персонал со одредбите на овој правилник во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 93

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките прописи за мерките при работите на истражување и експлоатација на нафта и земни гасови со длабински дупчења („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 21/57).

Член 94

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5060

3 октомври 1960 година

Белград

Секретар за индустрија,
Хасан Ђркиќ, с. р.

601.

Врз основа на точката 1 од Наредбата за регулирање на увозот на определени производи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 25/60), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА ВОЗДУХОПЛОВИ ЗА ЦИВИЛНИ ПОТРЕБИ

1. За увоз на сите видови воздухоплови за цивилни потреби, како за јавен воздушен сообраќај така и за специјални потреби, корисниците се дол-

жни пред склучувањето на договор за купување на воздухоплов од странство, да прибават одобрение од Управата за цивилно воздухопловство во поглед на видот и типот на воздухопловот.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2002
3 ноември 1960 година
Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Пеко Дапчевски, с. р.

602.

Врз основа на чл. 4 и 29 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕХНИКАТА НА ЗАВАРУВАЊЕ МЕТАЛИ

1. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Техника на заварување метали —
Дефиниции на поими и називи — JUS C.T3.001

Техника на заварување метали —
Испитување стручна способност на
варители за електролачно и гасно
заварување — — — — — JUS C.T3.061

донесени со Решението за југословенските стандарди за техниката на заварување метали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55).

2. Југословенските стандарди од претходната точка престануваат да важат на 31 декември 1960 година.

3. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат нови југословенски стандарди, издание 1960 година, со следните наслови и ознаки:

Техника на заварување метали.
Дефиниции на поимите и називи — JUS C.T3.001

Техника на заварување метали.
Испитување стручна способност на
заварувачи за електролачно и гасно
заварување на челик — — — — — JUS C.T3.061

4. Југословенските стандарди од претходната точка објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова решение — Техника на заварување метали. Испитување стручна способност на заварувачи за електролачно и гасно заварување на челик — — — — — JUS C.T3.061 — е задолжителен.

6. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1961 година.

Бр. 11-4867/1
5 ноември 1960 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

603.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ПАМУЧНИ ТКАЕНИНИ. ОПШТИ УСЛОВИ — JUS F.C0.021

1. Во југословенскиот стандард Памучни ткаенини. Општи услови — JUS F.C0.021, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60) во точката 2.05 во втората реченица по зборовите: „износи $\pm 20\%$ “ се додаваат зборовите: „ако уговором није друкчије предвиђено“.

2. По точката 4.2 се додава точка 4.3, која гласи:
„Тканина која не задоволува услове овог стандарда мора носити ознаку: „Не задоволува у потпуности услове JUS F.C0.021“.

3. Дополненијата од точ. 1 и 2 на ова решение влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10—4917
8 ноември 1960 година
Белград

Го заменува директорот
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Бранислав Станковиќ, с. р.

604.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ПАМУЧНА ПРЕЃА. ОПШТИ УСЛОВИ — JUS F.B2.021

1. Во југословенскиот стандард Памучна преѓа. Општи услови — JUS F.B2.021, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60) во точката 4.09 во втората реченица по зборовите: „отступа од“ зборот: „уговорене“ се заменува со зборот: „установљене“.

2. По точката 6.5 се додава точка 6.6, која гласи:
„Преѓа која не задоволува услове овог стандарда мора носити ознаку: „Не задоволува у потпуности услове JUS F.B2.021“.

3. Измената и дополнението од точ. 1 и 2 на ова решение влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10—4916
8 ноември 1960 година
Белград

Го заменува директорот
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Бранислав Станковиќ, с. р.

605.

Врз основа на членот 7 став 2 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59, 52/59 и 26/60), во согласност со Комитетот за надворешна трговија, Сојузната надворешнотрговска комора пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РАКОВОДНИТЕ И СТРУЧНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО НАДВОРЕШНОТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во стопанските организации што се занимаваат со надворешнотрговско работење може на работните места на раководни службеници што вршат надворешнотрговски работи, како и на работните места на стручни службеници што вршат комерцијални, стручно-технички, финансиско-девизни или правни работи во рамките на надворешнотрговското работење на стопанската организација, да биде назначено лице што има најмалку виша стручна спрема стечена според важечките прописи и што положило посебен стручен испит за вршење надворешнотрговски работи.

Член 2

Посебниот стручен испит за вршење надворешнотрговски работи, предвиден во претходниот член, не се должни да го полагаат раководни и стручни службеници што завршиле Виша школа за надворешна трговија или Едногодишен надворешнотрговски курс на Сојузната надворешнотрговска комора, како и службеници што вршеле надворешнотрговски работи и што го положиле стручниот испит според одредбите од Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви во економско-комерцијалната струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 84/48) или службеници што до денот на влегувањето во сила на овој правилник вршејќи надворешнотрговски работи работеле на комерцијални, стручно-технички, финансиско-девизни или правни прашања непрекинато најмалку 6 години.

Посебниот стручен испит за вршење надворешнотрговски работи не се должни да го полагаат ниту оние раководни службеници што до денот на влегувањето во сила на овој правилник работеле како генерални директори односно директори на надворешнотрговски стопански организации подолго од 3 години, како и службениците на кои стручната спрема им е признаена врз основа на членот 30 од Правилникот за стручната спрема на комерцијалистите во трговијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58).

Член 3

Раководните и стручните службеници од членот 1 на овој правилник што не ги исполнуваат условите предвидени со овој правилник, а не ќе се здобијат со нив до 31 декември 1962 година, ќе се распоредат на работните места според стручната спрема што ќе ја имаат на 1 јануари 1963 година.

Член 4

Не се смета дека ги исполнуваат условите во поглед на потребната стручна спрема според одредбите од овој правилник и службениците што имаат средна стручна спрема стечена според важечките прописи и што добиле согласност од Сојузната надворешнотрговска комора за вршење надворешнотрговски работи според одредбите од Правилникот за стручната спрема на службениците на стопанските организации што се занимаваат со надворешнотрговско работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/55 и 17/56).

Раководните и стручните службеници што немаат средна стручна спрема, а што добиле согласност од Сојузната надворешнотрговска комора за вршење надворешнотрговски работи според одредбите од Правилникот за стручната спрема на службениците на стопанските организации што се занимаваат со надворешнотрговско работење, ќе можат да ги вршат работите споменати во членот 1 од овој правилник и по 1 јануари 1963 година ако до тој ден го положат посебниот стручен испит за вршење надворешнотрговски работи.

Член 5

Посебниот стручен испит за вршење надворешнотрговски работи се полага според прописите што ќе се донесат дополнително.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за стручната спрема на службениците на стопанските организации што се занимаваат со надворешнотрговско работење.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-1086/2

29 октомври 1960 година

Белград

Претседател
на Сојузната надворешнотрговска
комора,

Љубо Бабиќ, с. р.

606.

Врз основа на членот 86 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60 и 19/60) и точ. 1, 2 и 3 од Наредбата за договарањето за цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на земјоделско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, постигнаа

Д О Г О В О Р

ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ПО КОИ ОБЛАСТЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ КОНТРАХИРААТ, ОТКУПУВААТ ИЛИ НАБАВУВААТ ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ВО 1961 ГОДИНА

1. Во Договорот за највисоките цени на индустриски растенија по кои овластените стопански организации ќе контрахираат, откупуваат или набавуваат индустриски растенија во 1961 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/60) во точката 1 во ставот 1 текстот под 1 и 2 се брише.

Во истата точка и став досегашниот текст под 3 до 7 станува нов текст под 1 до 5.

2. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

03 бр. 3966/1

27 октомври 1960 година

Белград

За Сојузот на трговинските комори
на Југославија
Секретар,

Ристо Бајалски, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 12, во врска со членот 4 став 1 од Уредбата за Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 24/60) и со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПРВИОТ СОВЕТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА КРИМИНОЛОШКИ И КРИМИНАЛИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА

I. За членови на првиот совет на Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања се именуваат:

Брана Јевремовиќ, сојузен јавен обвинител;

Никола Срзентиќ, државен потсекретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за правосудни работи;

др Јулијана Богичевиќ, директор на Судско-медицинскиот институт и професор на Медицинскиот факултет во Белград;

Олга Врабич, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

др Божидар Краус, судија на Сојузниот врховен суд;

Асим Хоџиќ, началник на одделение во сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи;

др Никола Рот, професор на Филозофскиот факултет во Белград;

Драгиќ Марковиќ, заменик јавен обвинител на НР Србија;

др Катја Водопивец, научен соработник на Институтот за криминологија на Правниот факултет во Љубљана;

Томислав Марковиќ, директор на Уредот за криминолошки испитувања на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НР Хрватска;

др Панта Марина, професор на Правниот факултет во Скопје;

Др Милорад Павловиќ, началник на одделение во Државниот секретаријат за внатрешни работи на НР Босна и Херцеговина;

др Богдан Златариќ, професор на Правниот факултет во Загреб;

др Драгољуб Димитријевиќ, професор на Правниот факултет во Белград.

II. Директорот на Институтот е член на Советот по положајот (член 4 став 3 од Уредбата за Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања).

Б. бр. 69

4 ноември 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Александар Рајковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 44 од 29 октомври 1960 година објавува:

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за основавање Републички совет за научна работа;

Решение за ставање под државна заштита на групата стебла на Панчијева оморика (*Picea omorika Pančić*) на планината Тара.

Во бројот 45 од 5 ноември 1960 година објавува: **Одлука** за овластување Советот за култура на НРС за потврдување на Правилникот за организацијата и работата на Републичкиот завод за заштита на културните споменици;

Правилник за составот и начинот на основавање на привремениот школски одбор на Вишата технолошка школа за неметали во Аранѓеловац;

Правилник за составот и начинот на основавање на привремениот школски одбор на Вишата хемиско-технолошка школа во Шабац;

Решение за ставање под државна заштита на стебло Панчијева оморика (*Picea omorika Pančić*) на планината Тара.

НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 40 од 5 октомври 1960 година објавуваат:

Уредба за основавање Виша статистичка школа;

Одлука за количините вино и ракија што можат индивидуални производители во производствената 1960—1961 година да ги потрошат во своето домаќинство без плаќање данок на промет.

Во бројот 41 од 12 октомври 1960 година нема службен дел.

Во бројот 42 од 19 октомври 1960 година објавуваат:

Уредба за основавање Републички завод за за-
слушување на работниците;

Одлука за основавање Одбор на Извршниот совет на Саборот за народно здравје и социјална заштита;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за сметководствениот план за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 35 од 2 септември 1960 година објавува:

Објава на Изборната комисија на НР БиХ за потврдена кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во Изборната околија Горажде;

Објава на Изборната комисија на НР БиХ за потврдена кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во Изборната околија Маглај;

Објава на Изборната комисија на НР БиХ за потврдена кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во Изборната околија Горажде;

Објава на Изборната комисија на НР БиХ за потврдена кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во Изборната околија Сараево;

Објава на Изборната комисија на НР БиХ за потврдена кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во Изборната околија Зеница.

Во бројот 36 од 9 септември 1960 и во бројот 37 од 16 септември 1960 година нема службен дел.

Во бројот 38 од 23 септември 1960 година нема службен дел.

Во бројот 39 од 30 септември 1960 година објавува:

Уредба за основавање Републички завод за за-
слушување на работниците;

Решение за укинување на Металното училиште за ученици во стопанството „Младен Вуковиќ“ во Сараево;

Решение за укинување на Дрвопреработувачкото училиште за ученици во стопанството во Сараево;

Решение за укинување на Текстилното училиште за ученици во стопанството „Алија Хоџиќ“ во Сараево;

Решение за измена и дополнење на Решението за основување комисија за давање награди на службениците на републичките органи;

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во групата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околица Горажде;

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во групата земјоделство во Изборната околица Маглај;

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во групата земјоделство во Изборната околица Горажде;

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во групата земјоделство во Изборната околица Сараево;

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во групата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околица Зеница;

Решение за именување директор на Републичкиот завод за запослување на работниците;

Решение за именување претседатели на републичките совети;

Дополнење на Програмата за испитите за квалификувани и висококвалификувани работници што се здобиле со стручна опрема со практична работа во занимањето на текстилната струка;

Исправка на Законот за вишите економско-комерцијални школи во Сараево и Бања Лука;

Исправка на Законот за Вишата педагошка школа во Тузла;

Исправка на Законот за Вишата педагошка школа во Бања Лука;

Исправка на Одлуката за помилување на осудени лица.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 32 од 6 октомври 1960 година објавува:

Одлука за измена на Одлуката за вложување средства на Републичкиот инвестиционен фонд;

Одлука за систематизацијата на работните места на Секретаријатот на Извршниот совет за законодавство и организација;

Решение за дополнење на Решението за основување Управа на силоси и склади во НРС;

Решение за разрешување помошник секретарот во Секретаријатот на Извршниот совет за индустрија и занаетчиство;

Решение за дополнително именување членови на Одборот за заеми при Југословенската инвестициона банка, централа за НР Словенија;

Решение за именување директор на Вишата агрономска школа во Марибор;

Решение за именување директор на Вишата поморска школа во Пиран;

Решение за именување в. д. директор на Вишата правна школа во Марибор;

Измена и дополнење на дополнителниот список на вештачи-стручњаци за одделни гранки на стопанството на подрачјето на НР Словенија.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 29 од 7 септември 1960 година објавува:

Правилник за видовите на пофалбите, наградите и дисциплинските мерки и за начинот на нивното применување во основното училиште;

Објава за потврдена кандидатура. Во бројот 30 од 16 септември 1960 година објавува:

Решение за одредување седиштето на Вишата школа за социјални работници;

Решение за разрешување од должност помошникот на директорот на Заводот за статистика на НРМ;

Правилник за минималните технички и хигиенско-техничките услови во одморалиштата.

Во бројот 31 од 24 септември 1960 година објавува:

Наредба за забрана за водење и терање на добиток по јавните патишта од I и II ред.

СОДРЖИНА:

	Страна
594. Уредба за измени и дополнења на Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации — — — — —	833
595. Одлука за отворање амбасада на Федеративна Народна Република Југославија во Могадиш, Сомалија — — — — —	834
596. Одлука за подигање рангот на Конзулатот на Федеративна Народна Република Југославија во Александрија на степен на генерален конзулат — — — — —	834
597. Пречистен текст на Уредбата за данокот на промет на недвижности и права — — — — —	834
598. Наредба за давање заеми на земјоделските организации за покривање на загубите искажани во завршните сметки за 1959 година — — — — —	837
599. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за забрана на пуштањето во промет на мармелад во амбалажа од лим — — — — —	837
600. Правилник за хигиенско-техничките заштитни мерки при работите на истражување и експлоатација на нафта и земни гасови со длабински дупнатини — — — — —	838
601. Наредба за условите за увоз на воздухоплови за цивилни потреби — — — — —	847
602. Решение за југословенските стандарди од областа на техниката на заварување метали — — — — —	848
603. Решение за дополнења на југословенскиот стандард Памучни ткаенини. Општи услови — JUS F.C0.021 — — — — —	848
604. Решение за измена и дополнење на југословенскиот стандард Памучна преѓа. Општи услови — JUS F.B2.021 — — — — —	848
605. Правилник за стручната спрема на раководните и стручните службеници на стопанските организации што се занимаваат со надворешнотрговско работење — — — — —	849
606. Договор за измена на Договорот за највисоките цени на индустриски растенија по кои овластените стопански организации ќе контрахираат, откупуваат или набавуваат индустриски растенија во 1961 година — — — — —	849

ПОКАНА НА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1961 ГОДИНА

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1961
ГОДИНА ИЗНЕСУВА:

ЗА НАШАТА ЗЕМЈА . . . 2.000 ДИНАРИ
ЗА СТРАНСТВО 3.000 ДИНАРИ

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ“ се прима само за
цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен лист на
ФНРЈ“ 101-11/1-30 кај Народната банка на ФНРЈ во Белград, на
благајната на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевик'а
Марка број 9 и во Продавницата на „Службен лист на ФНРЈ“, Бел-
град, Бранкова ул. 16

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ СЕ ОТПРЕМА САМО ПО
ПРИМЕНАТА УПЛАТА.

Препорачуваме уплатата да се изврши најдоцна до 25 декем-
ври за да не дојде до запирање на отпремата на весникот.

Им се обрнува внимание на претплатниците при уплатата
читливо да ги пополнат следните податоци на чековната или вир-
манската уплатница:

полна адреса (место, улица и број, поштенска преградка, на-
длежна пошта), претплатнички број и број на примероци, како што
е век'е тоа назначено на грбот од чековната уплатница, што е
приложена кон бројот 44/60 на „Службен лист на ФНРЈ“.

Уплати со неполна, скратена или неточна адреса не к'е можат
да се земат во работа.

Соопштувања за претплатата можат да се дадат на самата
уплатница, без посебна преписка.

ПРЕТПЛАТА НА ДОДАТОЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ“ НА ФНРЈ ЗА 1961 ГОДИНА

1. „МЕГ'УНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ“ —
претплатата изнесува 1.300 динари а за странство 2.200 динари.

2. „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА“ — претплатата изне-
сува 400 динари а за странство 800 динари.

Претплатата се полага на жиро сметка на „Службен лист
на ФНРЈ“ 101-11/1-30 кај Народната банка на ФНРЈ во Белград, на
благајната на „Службен лист на ФНРЈ“ — Белград, Краљевик'а
Марка бр. 9 и во Продавницата на „Службен лист на ФНРЈ“, Бел-
град, Бранкова улица број 16.